

# VILLA ATHINA

Vasiliki

| ЛЕФКАДА  | наем                 | МАЈ |     |     |     |     |     |     | ЈУНИ |     |     | ЈУЛИ |     |     | АВГУСТ |     |     |     | СЕПТЕМВРИ |  |  |
|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|--|--|
|  | термин               | 18  | 25  | 1   | 8   | 15  | 22  | 29  | 8    | 17  | 26  | 4    | 13  | 22  | 31     | 7   | 14  | 21  |           |  |  |
| соба / студио / апартман<br>(7 или 9 ноќевања) | ноќевања             | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 9   | 9    | 9   | 9   | 9    | 9   | 9   | 7      | 7   | 7   | 7   |           |  |  |
| ATHINA "B" (ас)<br>Василики                    | STD 1/2 (2 лица)     | 90  | 112 | 140 | 161 | 185 | 213 | 314 | 361  | 397 | 437 | 437  | 437 | 364 | 236    | 197 | 158 | 126 |           |  |  |
|  | до 31.Март           | 84  | 105 | 131 | 150 | 173 | 199 | 293 | 336  | 370 | 407 | 407  | 407 | 339 | 220    | 184 | 147 | 118 |           |  |  |
|  | STD 1/2+exb (3 лица) | 97  | 120 | 150 | 172 | 198 | 228 | 337 | 387  | 425 | 468 | 468  | 468 | 391 | 253    | 211 | 169 | 135 |           |  |  |
|  | до 31.Март           | 91  | 112 | 140 | 160 | 185 | 213 | 314 | 360  | 396 | 436 | 436  | 436 | 364 | 236    | 197 | 158 | 126 |           |  |  |
|  | ART2B 2/2 (4 лица)   | 128 | 160 | 200 | 230 | 265 | 303 | 448 | 516  | 567 | 624 | 624  | 624 | 520 | 337    | 281 | 225 | 181 |           |  |  |
|  | до 31.Март           | 120 | 149 | 186 | 214 | 247 | 282 | 417 | 480  | 528 | 581 | 581  | 581 | 484 | 314    | 262 | 210 | 169 |           |  |  |

Цените се однесуваат за наем на студио или апартман, за 7 или 9 ноќевања (без превоз)

**Попуст -30 € при резервација на пакет аранжман (сместување + автобуски превоз).**  
Цените се изразени во EUR за уплата во денарска противвредност (1 EUR = 62 MKD)

## ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:

- За употреба на клима уред (ас\*) во SPIROS се доплатува во објектот (каде што е достапен)
- Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
- За уплата на две смени одобруваме попуст од 10% на втората смена.

\*\* Во студио/апартман дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.

- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

---

**АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ: 55 € (40 € за деца 2-12 год.)**

---

## ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- \* Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.
- \* Собите се превземаат од 14:00 часот по локално време на денот на доаѓање. Собите се напуштаат до 09:00 часот по локално време на денот на заминување.
- \* Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патување. Сопственикот нема да дозволи сместување на ненајавени лица.

\* Цените се објавени во Ценовник бр.2 за Грција, апартмани 2019, со важност до 30.04.2019 година.

\* Цените со попуст важат за резервација и 50% нерезервационна уплата до 15.02.2019 година.

\* При промена на цените (зголемување на цените со објавување на нов ценовник) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

\* Во случај на објавување на т.н. Last Minute специјални понуди пред отпочнувањето на аранжманот (поради отказ од клиент, намалена цена од сопственикот за одреден термин, недоволна продажба и сл.) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

\* При отказ на аранжманот уплатен по редовни цени, важат условите за отказ објавени во описот на аранжманот или во Општите услови на патување.

Препорачуваме "Осигурување од ризик - отказ на аранжман" !

#### **НАПОМЕНА:**

- Превозот со автобус се извршува до туристичката дестинација, до соодветно место за запирање на автобусот според локалните сообраќајни услови.
- Организаторот не гарантира превоз до самиот објект на сместување.
- Патниците самостојно го пренесуваат својот багаж од местото на запирање до објектот.